

# просветно дело



Издава: АД „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ - СКОПЈЕ

## Редакција

д-р Никола Петров, д-р Миленко Кундачина, д-р Анета Бараковска,  
м-р Павле Петров, м-р Јордан Ангеловски и м-р Ѓорѓи Илиевски

## Главен уредник

д-р Никола Петров

Секретар на редакцијата и лектор  
М-р Ѓорѓи Зимбаков

## СОДРЖИНА

<b>Д-р Радивоје Кулиќ - Современи свакајања за компаративната педагогија .....</b>	1	<b>КУЛТУРА НА ГОВОРТОТ</b>	
<b>Ана Савковиќ - Инклузивната вредност на ориентација на наставниците во основните училишта .....</b>	19	<b>М-р Н. Здравковска - Стојановска - Комптенциите и професионалниот развој на педагозите, наставниците и воспитувачите .....</b>	87
<b>ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА</b>		<b>ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ</b>	
<b>Мирјана Китановска - Внатрешна и надворешна евалвација на предучилишните установи .....</b>	31	<b>М-р Ѓорѓи Зимбаков - Еколошката едукација кај децата од предучилишна возраст .....</b>	91
<b>ПСИХОЛОГИЈА</b>		<b>ПРОСВЕТНО ЗАКОНОДАВСТВО</b>	
<b>Н. Мишева и М. Србиновски - Дивергентно-креативните способности кај учениците од VIII одд. со примена на Зен-Будистички техники и методи .....</b>	43	<b>М-р Ѓорѓи Илиевски - Должностите и правата на родителите спрема Конвенцијата за правата на детето .....</b>	99
<b>ДИДАКТИКА</b>		<b>ПРИКАЗ</b>	
<b>М-р К. Митевска и М-р Б. Попеска - Етика и едукација во средното образование .....</b>	69	<b>д-р Никола Петров - Методика на воспитно-образовната работа по музичко воспитание и образование .....</b>	109
<b>ФИЗИЧКА КУЛТУРА</b>			
<b>М-р Б. Попеска; д-р О. Митевски и М-р К. Митевска - Моторните тестови за проценка на моторните способности кај деца од 7 годишна возраст .....</b>	79		

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

## МОТОРНИТЕ ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕНКА НА МОТОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ ДЕЦА ОД 7 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

М-р Билјана Попеска, Педагошки факултет, Штип,  
Д-р Орце Митевски – Факултет за физичка култура - Скопје,  
М-р Катерина Митевска

796.012-057.874

### АПСТРАКТ

На деца од 7 годишна возраст применети се вкупно 33 моторни теста од кои 4 за проценка на координација и 27 за проценка на други 8 моторни способности. Со коефициенти на корелација меѓу моторните тестови утвредни се значајни, ниски и беззначајни коефициенти на корелација. Врз основа на извршената анализа утврдена е поврзаност на тестовите за проценка на координација со моторните тестови за проценка на другите моторни способности во зависност од структурата на движењата во моторните тестови.

### Вовед

Во досегашните истражувања за утврдување на релациите на резултатите од моторните тестови за проценка на моторните способности кај испитаници од различни возрасти и спортсти (Метикош и сор.(1989),Курелиќ и сор.(1975),Митевски( 2000),Поп-Петровски(1997) кај кои растот и развојот релативно се завршени и се утврдени релативно стабилни и јасно изолирани факторски структури во латентниот моторен простор. Утврдени се и значајни корелации меѓу моторните тестови кои се наменети за проценка на различни моторни способности, а поголем број на значајни коефициенти на корелација меѓу моторните тестови наменети за проценка на иста моторна способност

истражувања утврдени се факторски структури според изборот и моторните тестови. Изолираните фактори се јасно изолирани и оцени.

Кога станува збор за испитаници од предшколска возраст каде растот не се завршени (Попеска (2009), Бала(1981), Перик(1991), меѓу тестови се добиени поголем број на значајни и ниски корелации тестовите за проценка на различни моторни способности кои се поддржани на механизмот за енергетска регулација, а релативно мал број значајни корелации меѓу тестовите кои се под контрола на механизмот структуирање на движењата и регулација на мускулниот тонус. Во итог моторен простор кај испитаници од предшколска возраст е нејасна структура со изолирање на фактори кои не се јасно дефинирани.

### Метод на работа

Имајќи ги во предвид резултатите од досегашните истражувања за проблематика реализирајќи истражување со цел да се утврдат релациите меѓу тестовите за проценка на координација како еден значаен сегмент во итог моторниот простор со моторните тестови за проценка на другите моторни способности.

На примерок од 100 деца од машки пол од 5 основни училишта је на возраст од 7 години, реализирајќи истражување со примена на моторни тестови за проценка на 9 моторни способности. За проценка на координација применети се 4 моторни теста , а за проценка на другите моторни способности применети се 29 моторни теста.

Применети се манифести моторички тестови наменети за проценка на чините хипотетски латентни моторички димензии: координација (КО - 4 варијабли), брзина на трчање (БТ - 3 варијабли), сегментарна брзина (БС - 3 варијабли), експлозивна снага (ЕС - 4 варијабли), репетативна снага (РС - 3 варијабли), статичка сила (СС - 3 варијабли), флексибилност (ФЛ - 3 варијабли), рамнотежа (РА - 3 варијабли), прецизност со исфрлање (ПИ - 3 варијабли) и прецизност со водење (ПВ - 2 варијабли).

**Координација:** координација со палка, полигон назад, слапом со 2 топки, трчање со топка. **Брзина:** трчање на 10м летечки старт, трчање 4 x 10м, стоење трчање 4 x 5м. **Сегментарна брзина:** тапинг со рака, тапинг со ноге во сид. **Експлозивна снага:** скок во далечина од фрлање на медицинка 1кг во далечина, фралање на медицинка од висина на гради, трчање на 20м висок старт. **Репетативна снага:** стоење, подигнување на трупот, исправање на трупот, влечење со рацете и клупа. **Статичка сила:** вис во згиб, издржак во положба лежење задржување во положба лежење на грб. **Флексибилност:** длабок тапинг на клупа, разножкување од лежење на грб, претклон расчекорно на рамнотежа : одење по превртена шведска клупа, стоење на клупа во висина на гради, стоење на клупа во должина. **Прецизност со исфрлање:** фрлање на стапка, фрлање на топчиња во цел, гаѓање во хоризонтална цел со висина на гради во вертикална цел со топка. **Прецизност со водење:** гаѓање во вертикална цел со топка.

возраст. Другите 6 моторички варијабли се модифицирани и прилагодени за децата на 7 години за кои се утврдени мерните карактеристики.

Со примена на основните дескриптивни статистички параметри и со коефициенти на корелација добиени се следните резултати.

### Резултати и дискусија

Со анализа на коефициентите на корелација во интеркорелационата матрица, кај децата од 7 годишна возраст (табела 1) се забележуваат значајни и ниски корелации од .30 до .35 и беззначајни корелации помеѓу тестовите наменети за проценка на координација.<sup>1</sup>

Табела 1. Корелациона матрица меѓу моторичките тестови кај деца од 7 годишна возраст.

	KOPAL	KOPON	KOSL2	KOTRT
KOPAL	1,00			
KOPON	0,35	1,00		
KOSL2	0,12	0,30	1,00	
KOTRT	0,31	0,19	0,04	1,00
BT1OLS	-0,15	-0,02	0,10	-0,08
BT4X10	-0,12	0,10	0,37	-0,04
BTZMT	0,19	0,14	0,47	-0,07
BSTAR	-0,24	-0,24	-0,06	0,26
BSTAN	-0,26	-0,20	-0,20	-0,20
BSTNZ	-0,28	-0,12	-0,37	-0,29
ESSDM	-0,12	-0,26	-0,35	-0,25
ESEMST	-0,02	-0,13	-0,29	-0,30
ESFMG	-0,15	-0,05	-0,18	-0,37
ES20VS	0,11	0,35	0,33	0,20
IRSSKL	-0,07	-0,14	-0,34	-0,11
RSPTR	-0,04	-0,06	-0,23	-0,24
RSITR	-0,17	-0,15	-0,30	-0,15
RSVKK	0,10	0,20	0,31	-0,07
SSBZG	-0,25	-0,13	-0,18	-0,10
SSZLM	-0,11	-0,08	-0,29	-0,29
SSZLM	-0,19	-0,22	0,00	-0,16
FPRPK	0,02	-0,04	0,04	0,01
FRLG	0,06	-0,09	-0,13	-0,02
FPRS	0,05	-0,04	0,05	-0,22
RASKS	0,00	0,28	0,24	0,11
RASKS	-0,01	-0,01	-0,20	-0,10
RASKD	0,09	-0,01	-0,14	-0,01
PIOBS	-0,10	-0,22	-0,33	-0,06
PITEL	0,10	-0,03	0,02	0,15
PITHO	-0,07	-0,10	-0,20	-0,15
PIVCN	-0,13	-0,21	-0,06	-0,15
PVGKS	-0,20	-0,11	-0,20	-0,08
	0,26	0,11	0,19	0,20

Меѓу тестовите за проценка на координација кои се изведуваат жења во различни насоки се добиени незначајни коефициенти на ција - тркалање во страна и спалом со 2 топки (.04), и тркалање ана со полигон назад (.19), а спалом со 2 топки со координација со (.12). Овие тестови имаат различен предмет на мерење, односно изуваат движења кои се изведуваат во различни насоки (во страна, и назад).

Додека во тестовите кои се изведуваат со нозете и рацете напред и назад ниски и значајни коефициенти на корелација: координација со палка со полигон назад (35), координација со палка со тркалање во страна полигон назад со спалом со 2 топки (.30). Овие тестови имаат исти ет на мерење, односно ги проценуваат движењата со нозете, рацете го кон напред и назад. Може да констатираме дека изведувањето на њата во различни насоки, доведуваат до незначајни корелации меѓу ите за проценка на координација, што значи дека изведување на њата во различна насока има значајно влијание на крајниот резултат во тестови.

**1. Тестот за проценка на координација – координација со палка (Л), значајни и ниски коефициенти на корелација од .20 до .28, има со ите за проценка на сегментарна брзина (тапинзи), тестот вис во зграб и тестовите за проценка на прецизност со водење (долг и краток**

Брзината на изведување на движењата со нозете и рацете и кување на нозете меѓу рацете се во зависност од снагата на рацете њата, а сето тоа овозможува постигнување на подобри резултати во ст.

**2. Тестот полигон назад (КОПОН), има значајни и ниски коефициенти на корелација со тестот тапинг со рака (БСТАР) и тестот тапинг со СТАН), скок во далечина од место (ЕССДМ), трчање на 20 метри висок EC20BC), влечење на клупа (PCBKK)издржак легнат на мев (ССЗЛМ), на свртена шведска клупа (РАОШК), исфрлање на обрач (ПИОБС) и ње со тениско топче во вертикална цел (ПИТЕТ).**

Брзото и експлозивно движење со нозете и рацете и способноста за ванаје на телото во рамнотежна положба со склонето тело движејќи се во потребната насока, се способности кои овозможуваат постигнување добри резултати во овој тест.

**3. Тестот спалом со две топки (КОСЛ2) има значајна и средна ција .47 со тестот змијулесто трчање (БТЗМТ), а 17 значајни ниски ции од .20 до .37 со моторичките тестови за проценка на: брзина ја (2 теста), сегментарна брзина (2 теста), експлозивна снага (3), сила (1), репетитивна снага (4), рамнотежа (2), прецизност (3).**

Коефициентот на корелација од .47 меѓу тестовите спалом со 2 топки и змијајсто трчање вероватно е последица на идентичната структурата

снага на рацете и рамнотежа се овозможува телото во склонета положба да се движи во потребната насока со прецизно водење на топките со нозе и раце. Испитаниците кои располагаат со наведените способности ќе постигнат подобри резултати во овој тест.

**4. Тестот тркалање на телото по душек (КОТРТ), значајно и ниско е поврзан со сите три теста за сегментарна брзина, три теста за експлозивна снага, еден тест за репетитивна и еден за статичка сила. Резултатите во овој тест се во зависност од снагата и брзината.**

Сите применети моторни тестови кои се применети за проценка на координација статистички значајно и на ниско ниво се поврзани со моторните тестови кои се наменети за проценка на сегментарна брзина, статичка снага и експлозивна снага, а тестовите спалом со две топки и тркалање на подлога се поврзани и со тестови за проценка на репетитивна снага. Може да констатираме дека испитаниците би постигнале подобри резултати во тестовите за проценка на координација во колку располагат со експлозивна снага, статичка снага, репетитивна снага, сегментарна брзина на повисоко ниво.

Според добиените коефициенти на корелација тестовите за проценка на координација полигон назад и спалом со две топки, освен со наведените тестови се поврзани значајно и ниско со тестовите за рамнотежа и прецизност, а тестот координација со палка само со прецизност. Може да се констатира дека резултатите кај овие три теста за координација освен од механизмот за енергетска регулација(снага, брзина) зависат и од рамнотежата и прецизноста, односно од способноста за структуирање на движењата и регулација на мускулниот тонус.

Се забележува дека само тестот тркалање на подлога значајно е поврзан со тестовите за проценка на енергетска регулација, а не се значајно поврзани со структуирање на движењата и регулација на мускулниот тонус. Со анализа на движењата на применетите моторни тестови се забелдува дека движењата во овој тест се изведуваат со целото тело, со иста брзина и снага во една насока од почеток до крајот на тестот. Додека кај другите применети тестови (полигон назад, спалом со две топки, координација со палка) се изведуваат движења со целото тело, се изведуваат брзо, со повеќе делови на телото, во повеќе насоки и при тоа треба да го совладат опторувањето на телото за да може испитаникот да постигне подобри резултати.

### Заклучок

1. Моторните тестови за проценка на корелација кои во својата структура содржат движења кои се изведуваат брзо со нозете, рацете и трупот, и при тоа се менува насоката на движење (полигон назад, спалом со 2 топки координација со палка), значајно и ниско се поврзани со моторните тестови кои се под контрола на механизмот за енергетска регулација (се наменети за проценка на брзина, сегментарна

2. Моторниот тест за проценка на координација (тркалање на подлога) кои дува во една насока со постојана констатна брзина, со исто оптоварување, од до крај и нема менување на насоката на движењата, значајно се поврзани јрните тестови кои се под контрола на механизмот за енергетска регулација (оценка на снага и брзина).

3. Поврзаноста на тестовите за проценка на координација со моторните тестови за а на другите моторни способности е во зависност од структурата на движењата во гите тестови.

**Клучни зборови:** моторни тестови, моторни способности, координација, ка.

Mr. Biljana Popeska  
Dr. Orce Mitevski and  
Mr. Katerina Mitevska

## MOTOR TESTS TO ESTIMATE MOTOR ABILITIES OF CHILDREN 7 YEARS OLD

Key words: motor tests, motor abilities, coordination, estimation

### SUMMARY

1) Motor tests for estimation the correlation that in its structure consist of movements that can be performed with legs, arms and body, so thus the direction of the movements changed (polygon backwards, slalom with two balls coordination with a bat), are significantly connected with motor tests that are under control of mechanism for energetic regulation (are intended to estimate the speed, segment speed, explosive, receptive and power), but are also connected with tests that are under control of the mechanism for static regulation of muscle tonus (balance and flexibility).

2) Motor test for estimation of coordination (skating on a flat platform) that is performed in one direction with constant speed, with the same overloading, from the beginning and end and with no changing of the movement direction, are significantly connected with tests that are in control of mechanism for energetic regulation (for estimation power speed).

3) The connection of the tests for estimation of coordination by motor test for estimation other motor abilities depend on the structure of the movements in motor tests.

### Литература

1. Bala, G. (1981). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP ne. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.

4. Lasan, M., Pažanin, R., Pejčić, A., & Katić, R. (2005) The mechanisms of morphological – motor functioning in male primary school first – to – fourth – graders. *Kinesiologija Slovenica*, 11, (2), 25 – 32.

5. Perić, D. (1991). *Komparativna analiza metodoloških sistema eksplikacije biomotoričkog statusa dece predškolskog uzrasta*. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.

6. Pišot, R. i Planinšec, J. (2005) *Struktura motorike v zgodnjem otroštvu*, Univerziteta in Primorskem, Koper: Institut za kineziološke raziskave.

7. Popović, B. i Bala, G. (2007) Motoričke sposobnosti predškolske dece. In Bala, G. (Ed) *Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 101 – 150.

8. Попеска, Б. (2009). Утврдување и компарирање на латентната структура на моторичкиот простор кај машки деца на 6 и 7 годишна возраст. Магистерски труд. Скопје: Факултет за физичка култура.

9. Popeska, B. (2009) Numeric and structural differences in motor tests for evaluation at same motor abilities implemented to the children at 6 and 7 years age. Вo Зборник: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Руен. Том 48, серия 8.2. Физическо възпитание и спорт, 121-125.